

КАДЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ ?

Во случај кога Вашите права кои произлегуваат од договорите за осигурување се повредени, бидејќи се работи за договорен однос можете да покренете постапка пред надлежните судови.

Но доколку имате потреба од совет или стручно мислење

МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ ДО:

Организацијата на потрошувачите на Македонија
ул. „Водњанска“ б.б. П.фах 150, 1000 Скопје
тел.02 / 3220 440; тел./факс: 02/3179 592;
e-mail: opm@opm.org.mk;
www.opm.org.mk

Организација на потрошувачите Битола
ул. „Браќа Мингови“ бр.5, 7000 Битола
тел./факс: 047/228 246

Организација на потрошувачите Штип
ул. „Васил Главинов“ бб, 2000 Штип
тел./факс: 032/385 592

Организација на потрошувачите Охрид
ул. „Димитар Влахов“ бр.48, 6000 Охрид
тел./факс: 046/252 833

Организација на потрошувачите Кочани
ул. „Раде Кратовче“ бр.1, 2300 Кочани
тел./факс: 033/277 209

Организација на потрошувачите Тетово
ул. „ЈНА“ 1200 Тетово
Општина Тетово, барака бр.5
тел./факс: 044/800 309

и во следните советодавни места:

Општина Кичево
045/223 001, лок.15

Општина Струга
046/782 015, лок. 140

Општина Кавадарци
043/416 107, лок.19

Општина Гостивар
042/213 511, лок.17

Општина Велес
043/232 406, лок.226

Општина Струмица
034/345 274

Општина Куманово
031/432 650

Општина Кочани
033/277 209

Издавањето на Брошурата „Правата и обврските на потрошувачите при склучување на договор за осигурување“ е со финансиска поддршка од Сојузното министерство за стопанска соработка и развој на Германија имплементирано преку Проектот за економско правна реформа на Германското друштво за техничка соработка (ГТЗ).



gtz Partner for the Future.
Worldwide.



ПРАВА И ОБВРСКИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ



Луѓето од секогаш се стремеле кон создавање на поповолни материјални услови за живот и благосостојба. Меѓутоа во секојдневното функционирање тие се постојано изложени на различни опасности што можат да го загрозат нивниот живот, здравје и имот. Несреќните случаи, исто така можат да предизвикаат материјална штета или да уништат човечки живот. Затоа разните форми на заштита, што луѓето ги создавале морале постојано да се менуваат и усовршуваат, бидејќи се појавувале нови опасности. Од овие причини покрај потребата за заштита на материјалните добра од елементарни непогоди или туѓи дејствија, сè повеќе се појавува и потребата за заштита од последиците на сопствената активност со која може да им се нанесе штета на туѓи, но и на свои добра.

Почитувани потрошувачи во време кога животот и имотот се изложени на голем број на ризици соочени сте со фактот дека се поголем број на осигурителни компании нудат различни форми на осигурување. При тоа законодавецот пропишал задолжителни форми на осигурување, како оние при регистрација на патничкото возило или при патување со авион, но осигурителните компании нудат и можности за доброволно осигурување на живот или имот.

Осигурувањето се повеќе станува начин на заштеда, подобрување на домашниот буџет, а преку основната функција осигурувањето е добар начин на превенција или намалување на негативните последици од определени ризици. Основен мотив за осигурување е желба за економска заштита од ризик, односно потреба од економска заштита.

ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО ПОТРОШУВАЧОТ ТРЕБА ДА РАЗМИСЛУВА КАКО МОЖНОСТ ЗА:

- продуктивен начин за штедење на денари и девизи
- за надоместување на ненадејни поголеми финансиски издатоци на семејството
- за економско обезбедување на семејството
- за поддршка на школувањето и образованието на деца
- почетно економско осамостојување на децата
- за финансиска потреба на семејството при финансиски потешкотии
- заради ненадејно намалување на приходите.

Во оваа брошура се обидовме да дадеме одговор на прашањето: Што е важно да знаете за да ги остварите Вашите права како потрошувач, но кои се и вашите обврски при склучување на договор за осигурување.

Овие права и обврски се уредени со Законот за облигациони односи (Службен весник на РМ бр. 18/2001 и Законот за осигурување (Службен весник бр. 35/2001).

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ И ПОИМИ КОИ ПОТРОШУВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ЗНАЕ ПРЕД ДА СКЛУЧИ ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

РИЗИК: Ризикот е битен елемент на осигурувањето без кој не може да постои осигурување, ако нема ризик нема ни осигурување.

Ризикот треба да биде:

- можен (не може да се осигурате од инвазија на вештерки)
- да предизвикува економска штета
- како настан треба да биде иден (не може да се осигури од пожар запалена кука)
- неизвесен (кражба, смрт)
- повторлив (кога настаните не би се повторувале не би имало потреба од осигурување)
- дозволен со закон.

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ: предмет на договорот за осигурување се стварите и лицата изложени на ризик.

ПРЕМИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ: тоа е износот што потрошувачот го плаќа на осигурителната компанија за осигурените ризици. Премијата се определува на почетокот на осигурувањето и најчесто се плаќа при склучување на договорот или sukcesивно се дододека трае осигурувањето.

ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ: е остварен ризик. На пример: предмет на осигурување е кука, ризикот е промена на постоечката состојба, осигурен случај е одрон на тлото на кое се наоѓа кука.

НАДОМЕСТ НА ОСИГУРУВАЊЕ: е надомест што на потрошувачот му го исплаќа осигурителната компанија.

ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТИ И ЛИЦА

КОИ СЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ЛИЦАТА КОИ СЕ ДОГОВОРНИ СТРАНИ КАЈ ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ?

Со договорот за осигурување се обврзува договаработ на осигурувањето, врз начелата на взаемност и солидарност да задржува одреден износ во друштвото за осигурување односно во друштвото за ризици (осигурувач), а друштвото се обврзува ако дојде до настан кој претставува осигурен случај да му го исплати на осигуреникот или на некое трето лице надоместот односно договорената сума или да направи нешто друго.

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ СКЛУЧИ ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ КОГА ОСИГУРЕНИОТ СЛУЧАЈ – НАСТАНОТ ЗА КОЈ СЕ СКЛУЧУВА ОСИГУРУВАЊЕТО ВЕЌЕ НАСТАНАЛ, ИЛИ Е СОСЕМА ИЗВЕСНО ДЕКА ЌЕ НАСТАНЕ?

Не. Настанот за кој се склучува осигурувањето (осигурениот случај) мора да биде иден, неизвесен и независен од исклучивата волја на договарачот.

Договорот за осигурување е ништовен ако во моментот на неговото склучување веќе настанал осигурениот случај, или тој бил во настанување, или било извесно дека ќе настапи, или ако веќе тогаш престанала можноста тој да настане. (На пример: не може да осигурате од пожар веќе запалена кука).

ДАЛИ МОЖЕ СО ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ДА БИДЕ ОПФАТЕН И ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ПРЕД СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ?

Да. Ако е договорено дека со осигурувањето ќе биде опфатен определен период кој му претходи на склучувањето на договорот.

Договорот ќе биде ништовен само ако во моментот на неговото склучување на заинтересираната страна и било познато дека веќе настанал осигурениот случај, односно веќе тогаш престанала можноста тој да настане.

КОГА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА ЗА СКЛУЧЕН?

Договорот за осигурување е склучен кога договарачите ќе ја потпишат полисата на осигурување или листата на покритие.

КОЛКУ ВРЕМЕ ПИСМЕНАТА ПОНУДА ДАДЕНА НА ОСИГУРУВАЧОТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ГО ОБВРЗУВА ПОНУДУВАЧОТ?

Сте добиле понуда од осигурителната компанија за осигурување на техничките уреди во вашето домаќинство. Дали овие услови го обврзуваат понудувачот подолг временски период?

Не. Писмената понуда направена на осигурувачот за склучување на договор за осигурување го обврзува понудувачот, ако тој не дефинирал пократок временски рок, осум дена од денот кога понудата е доставена до осигурувачот. За видови на осигурување каде е потребен лекарски преглед, рокот изнесува триесет дена.



ШТО ТРЕБА ДА СОДРЖИ ПОЛИСАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ?

Во полисата мора да бидат наведени: договорните страни, осигурениот предмет односно осигуреното лице, ризикот опфатен со осигурувањето, траењето на осигурувањето и периодот на покритието, сумата на осигурувањето или назнака дека осигурувањето е неограничено, премијата или придонесот, датумот на издавање на полисата и потписи на договорните страни.

Полисата на осигурување може привремено да биде заменета со листа на покритие во која се внесуваат суштествените состојки на договорот.

ОБВРСКИ НА ДОГОВАРАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

КОГА САКАМ ДА СКЛУЧАМ ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ШТО ТРЕБА ДА ГО ИЗВЕСТАМ ОСИГУРУВАЧОТ ?

Договарачот на осигурувањето е должен при склучување на договорот да му ги пријави на осигурувачот сите околности што се од значење за оцена на ризикот, а што му се познати или не можеле да му останат непознати.

При склучување на договорот за осигурување најчесто се бара од потрошувачот да пополни прашалник за состојбата на предметот на осигурување. Лицето кое Ви помага да го пополните овој прашалник треба да Ве опомене дека одговарањето на сите прашања во прашалникот е многу важно. Треба да го споменете дури и она што на Вас можеби ви се чини помалку значајно. Реално и точно треба да дадете информација за староста на објектот, видот на материјалот од кој е изработен и сл. Ако пак се работи за осигурување на лице секако не треба да се премолчат прележаните и хронични болест, психичките растројства и сл.



ПРИ СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПРЕМОЛЧИВ ДЕКА ДЕЛ ОД УРЕДИТЕ ПОДОЛГО ВРЕМЕ БЕА НЕКОРИСТЕНИ И ИЗЛОЖЕНИ НА ВЛАГА. ДАЛИ ОСИГУРУВАЧОТ МОЖЕ ДА БАРА ПОНИШТУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ И КАКВИ ПОСЛЕДИЦИ МОЖАТ ДА НАСТАНАТ ?

Ако договарачот на осигурувањето намерно направил неточна пријава или намерно премолчил некоја околност која е од таква природа што осигурувачот не би склучил договор доколку ја знаел вистинската состојба на работите, осигурувачот може да бара поништување на договорот.

Во случај на поништување на договорот од вакви причини, осигурувачот ги задржува наплатените премии и има право да бара исплата на премијата за период на осигурување во кој побарал поништување на договорот.

Правото на осигурувачот да бара поништување на договорот за осигурување престанува, ако тој во рок од три месеци од денот на дознавање на неточноста на пријавата или за премолчувањето не му изјави на договарачот на осигурувањето дека има намера да го користи тоа право.

ПРИ СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НЕНАМЕРНО ДАДОВ НЕТОЧНИ ПОДАТОЦИ. ШТО МОЖЕ ОСИГУРУВАЧОТ ДА ПРЕЗЕМЕ ВО ВАКОВ СЛУЧАЈ?

Ако договарачот на осигурувањето – потрошувачот, направил неточна пријава, или пропуштил да даде должно известување, а тоа не го сторил намерно, осигурувачот може по свој избор, во рок од еден месец од дознавањето за неточноста или нецелосноста на пријавата, да изјави дека го раскинува договорот или да предложи зголемување на премијата сразмерно на зголемениот ризик.

Договорот во тој случај престанува по истекот на четиринаесет дена од денот кога осигурувачот својата изјава за раскинување му ја соопштил на договарачот на осигурувањето, а во случај на



предлог од осигурувачот премијата да се зголеми, раскинувањето настапува според самиот закон ако договарачот на осигурувањето не го прифати предлогот во рок од четиринаесет дена од денот кога го примил.

Во случај на раскинување, осигурувачот е должен да го врати делот од премијата што отпаѓа на времето до крајот на периодот на осигурувањето.

Ако осигурениот случај настанал пред да е утврдена неточноста или нецелосноста на пријавата, или потоа но пред раскинувањето на договорот односно пред пристигнувањето на спогодба за зголемување на премијата, надоместот се намалува во сразмер помеѓу стапката на платените премии и стапката на премиите што би требало да се платат според вистинскиот ризик.

ДАЛИ ОСИГУРУВАЧОТ (ОСИГУРИТЕЛНАТА КОМПАНИЈА) МОЖЕ ДА БАРА ПОНИШТУВАЊЕ И РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, АКО ПОДАТОЦИТЕ КОИ БИЛЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОЦЕНКА НА РИЗИКОТ, А БИЛЕ ПРЕМОЛЧАНИ ИЛИ НЕТОЧНО ПРИЈАВЕНИ ОД ДОГОВАРАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО, МУ БИЛЕ ПОЗНАТИ ИЛИ НЕМОЖЕЛЕ ДА МУ ОСТАНАТ НЕПОЗНАТИ. НА ПРИМЕР АКО ОБЈЕКТОТ КОЈ СЕ ОСИГУРУВА НЕ Е ИЗГРАДЕН СПОРЕД ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ, ШТО МОЖЕ ДА СЕ КОНСТАТИРА СО ОБИЧНА ПОСЕТА НА ОБЈЕКТОТ?

Осигурувачот, кому во моментот на склучување на договорот му биле познати или неможеле да му останат непознати податоците што се од значење за оценка на ризикот, а кои договарачот на осигурувањето неточно ги пријавил или ги премолчил, не може да се повикува на неточност на пријавата или на премолчувањето.

Истото важи во случај кога осигурувачот дознал за тие околности за времетраењето на осигурувањето, а не ги користел законските овластувања.

ДАЛИ ЈАС КАКО ДОГОВАРУВАЧ НА ОСИГУРУВАЊЕТО МОРАМ ЛИЧНО ДА ЈА ПЛАТАМ ПРЕМИЈАТА ЗА МОЕТО ОСИГУРУВАЊЕ ?

Договарачот на премијата е должен да ја плати премијата на осигурувањето, но осигурувачот е должен да ја прими исплатата на премијата од секое лице кое има правен интерес таа да биде платена.

Премијата се плаќа во договорените рокови, а ако треба да се исплати одеднаш, се плаќа при склучување на договорот.

Премијата се плаќа во местото каде потрошувачот има свое живеалиште, ако со договорот не е определено некое друго место.



ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧИ АКО НЕ ЈА ПЛАТАМ ПРЕМИЈАТА. ДАЛИ ИМАМ ПРАВО ДА МИ БИДЕ ПЛАТЕН НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЧОТ ДОКОЛКУ НЕ ЈА ПЛАТАМ ПРЕМИЈАТА?

Ако е договорено премијата да се плаќа при склучувањето на договорот, обврската на осигурувачот да го исплати надоместот или сумата определена со договорот почнува наредниот ден од денот на уплата на премијата.

Ако е договорено премијата да се плаќа по склучување на договорот, обврската на осигурувачот да го исплати надоместот или сумата определена со договорот почнува од денот определен во договорот како ден на почеток на осигурувањето.

Ако договарачот на осигурувањето премијата што доспеала по склучување на договорот не ја плати до рокот на доспеаност, ниту го стори тоа друго заинтересирано лице, договорот за осигурување престанува според самиот закон по истекот на рокот од триесет дена од кога на договарачот на осигурувањето му е врачено препорачано писмо од осигурувачот со известување за втасаноста на премијата, но со тоа што тој рок не може да истече пред да поминат триесет дена од втасаноста на премијата.

Во секој случај договорот за осигурување престанува според самиот закон ако премијата не биде платена во рок од една година од доспеаноста.

ДАЛИ ВО ТЕКОТ НА ТРАЕЊЕТО НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ИМАМ ОБВРСКА ДА ГО ИЗВЕСТУВАМ ОСИГУРУВАЧОТ ЗА ПРОМЕНА НА ОКОЛНОСТИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ?

Најчесто да! Договарачот на осигурувањето е должен кога е во прашање осигурување на имот да го извести осигурувачот за секоја промена на околностите која може да биде од значење за оцена на ризикот, а кога е во прашање осигурување на лица, тогаш само ако ризикот е зголемен поради тоа што осигуреното лице ја променило професијата.

Тој е должен без одлагање да го извести осигурувачот за зголемувањето на ризикот, ако ризикот е зголемен со некоја негова постапка, а ако зголемувањето се случило без негово учество тој е должен да го извести во рок од четиринаесет дена од кога дознал за тоа.

Ако зголемувањето на ризикот е толкаво што осигурувачот не би склучил договор ако постоела таква состојба во моментот на неговото склучување, тој може да го раскине договорот.

Ако зголемувањето на ризикот е толкаво што осигурувачот би склучил договор но со поголема премија да постоела таква состојба во моментот на склучување на договорот, тој може на договарачот на осигурувањето да му предложи нова стапка на премијата. Ако договарачот на осигурувањето не се согласи со новата стапка на премијата во рок од четиринаесет дена од приемот на предлогот на новата стапка, договорот престанува според самиот закон.

Договорот останува во сила и осигурувачот повеќе не може да ги користи овластувањата да му предложи на договарачот на осигурувањето нова стапка на премија или да го раскине договорот, ако не ги искористил тие овластувања во рок од еден месец од кога на кој и да е начин дознал за зголемувањето на ризикот, или ако уште пред истекот на тој рок покаже на некој начин дека се согласува со продолжувањето на договорот (ако ја прими премијата, исплати надомест за осигурениот случај што настанал по тоа зголемување и сл.)

Ако осигурениот случај настане пред да биде известен осигурувачот за зголемување на ризикот, или откако е известен за зголемувањето на ризикот, но пред да го раскине договорот или да постигне спогодба со договарачот на осигурувањето за зголемување на премијата, надоместот се намалува во сразмер помеѓу платените премии и премиите што би требало да се платат според зголемениот ризик.

ДАЛИ АКО НАСТАНЕ НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ПОТРОШУВАЧОТ КАКО ДОГОВОРНА СТРАНА МОЖЕ ДА БАРА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА?

Во случај кога по склучувањето на договорот за осигурување настанало намалување на ризикот, договарачот на осигурувањето има право да бара соодветно намалување на премијата, сметајќи од денот кога за намалувањето го известил осигурувачот.

Ако осигурувачот не се согласи со намалување на премијата, договарачот на осигурувањето може да го раскине договорот.

КОИ СЕ МОИТЕ ОБВРСКИ КАКО ОСИГУРЕНИК ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА ОСИГУРЕНИОТ СЛУЧАЈ ?

Осигуреникот е должен, освен во случај на осигурување на живот, да го извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од три дена од кога дознал за тоа.

Ако тој не ја испочитува обврската во определено време, должен е да му ја надомести на осигурувачот штетата која би ја имал поради тоа.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ**КОГА ОСИГУРУВАЧОТ ТРЕБА ДА ИСПЛАТИ НАДОМЕСТ ИЛИ ДА ИСПЛАТИ ОПРЕДЕЛЕНА ДОГОВОРЕНА СУМА ?**

Кога ќе настапи осигурен случај, осигурувачот е должен да го исплати надоместот или сумата определена со договорот во договорениот рок кој не може да биде подолг од четиринаесет дена, сметајќи од кога осигурувачот добил известување дека настанал осигурен случај.

Ако за утврдување на постоењето на обврската на осигурувачот и на нејзиниот износ е потребно извесно време, овој рок почнува да тече од денот кога е утврдено постоењето на неговата обврска и нејзиниот износ.

Ако износот на обврската на осигурувачот не биде утврден во овој рок, осигурувачот е должен на барање на овластеното лице, да го исплати износот на неспорниот дел од својата обврска на име аванс.

КАКВА Е ОБВРСКАТА НА КОМПАНИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ОДНОСНО СОПСТВЕНИЦИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ?

Обврската на компанијата за осигурување по основ на договор за осигурување на корисниците односно сопственик на моторно возило од одговорност за штета причинета од трето лице, се цени според договорената осигурителна сума. Лимитот на обврската на заедницата за осигурување се утврдува според вкупната штета во еден штетен настан, без оглед на бројот на оштетените лица.

Износот на штетата според кој се утврдува обемот на одговорноста на компанијата за осигурување се засметува така што паричната штета се зема во износот во кој настанала, а непаричната материјална штета се утврдува според цените односно критериумите во времето на штетниот настан.

Штетата што се надоместува во странска валута се засметува по курсот на денот на штетниот настан. Ако така утврдениот износ на штетата не го поминува износот на осигурителната сума, компанијата за осигурување е должна целосно да ја надомести штетата и кога висината на штетата според цената, односно критериумите во времето на донесувањето на судската одлука, го преминува износот на осигураната сума. Ако износот на штетата утврден на овој начин е поголем од осигурителната сума, компанијата за осигурување е должна да го надомести делот на штетата според сразмерот помеѓу осигурителната сума и така утврдениот износ на штетата.

Затезната камата и процесните трошоци се досудуваат без оглед на лимитот на осигурувањето. Кога во спор по барање на повеќе оштетени од истиот

штетен настан се утврди дека вкупната штета ја преминува осигурителната сума, судот на секој од тужителите ќе им досуди сразмерен дел надоместок, така што збирот на досудените износи не го надминува лимитот на обврската на компанијата за осигурување.

ДАЛИ Е МОЖНО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА НА ОСИГУРУВАЧОТ ВО СЛУЧАЈ НА НАМЕРА И ИЗМАМА ОД СТРАНА НА ДОГОВАРАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ?

Да. Ако договаработ на осигурувањето, осигуреникот или корисникот предизвикал осигурен случај намерно или со измама, осигурувачот не е обрзан на никакви давања, а спротивната договорна одредба нема правно дејство.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО**КОГА СЕ СМЕТА ДЕКА Е ЗАПОЧНАТО ДЕЈСТВОТО НА ОСИГУРУВАЊЕТО ?**

Ако не е договорено поинаку, договорот за осигурување произведува свое дејство почнувајќи од дваесет и четвртиот час на денот што е означен во полисата како ден на почетокот на траењето на осигурувањето, па сè до завршување на последниот ден на рокот за кој е договорено осигурувањето.

КОГА МОЖЕ ДА СЕ РАСКИНЕ ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ?

Ако рокот на траењето на осигурувањето не е определен со договор, секоја страна може да го раскине договорот со денот на стасаноста на премијата, известувајќи ја писмено другата страна најдоцна три месеци пред стасаноста на премијата. Ако осигурувањето е склучено во рок подолг од пет години, секоја страна може по истекот на овој рок при отказан рок од шест месеци

писмено да и изјави на другата страна дека го раскинува договорот. Со договорот не може да се исклучи правото на секоја страна да го раскине договорот како што е напред изложено. Ова не се однесува за осигурување на живот.

